

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **14480/2019**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Попова**, адреса на е-пошта: **l.popova@katastar.gov.mk** телефон/факс: **3204842/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Провизија на промет преку ПОС терминали со набавка на хартија за ПОС терминали

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден во техничката спецификација**

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
66110000-4	Банкарски услуги

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

Или се планира да започне **29.01.2020**

се планира да заврши **28.01.2021**

II.11) Динамичен систем **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Поедноставена отворена постапка**

III.2) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.3) Електронска постапка? **Да**

III.4) Дали е спроведена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **28.01.2020**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **1015-1313/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **2,50**

Најниска добиена понуда: **2,50**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Универзална Инвестициона Банка АД Скопје Universal Investment Bank AD Skopje**

Адреса на носителот на набавката: **МАКСИМ ГОРКИ 6**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Држава: **Република Македонија**

IV.2.1) Групна понуда **Не**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ **2.360.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ **2.000.000,00**

IV.3.3) ДДВ: **18%**

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **2.360.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **04.02.2020**

ДЕЛ V: ДОКУМЕНТИ